

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД СКОПЈЕ

Акционерско Друштво за осигурување
ГРАВЕ НЕЖИВОТ СКОПЈЕ

Бр. 0202-28/56

05.12 20 19 год.
Скопје

**ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЛНОСТ НА ПРОЕКТАНТИИ
ДРУШТВА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ**

Скопје, декември 2019 година

Усвоена со одлука на Управен одбор број 28/55 од 05.12.2019 година

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ ВО ОВИЕ УСЛОВИ

Осигурител - правно лице што според Законот за осигурување е регистрирано за вршење дејности од осигурување во Република Македонија.

Договарач на осигурување - лице што со осигурителот склучува договор за осигурување.

Осигуреник - проектант, правно или физичко лице одговорно за проектите што ги изработува, во поглед на исполнување на сите барања за градба, во зависност од нејзината намена и од нејзината усогласеност со издаденото решение за локациски услови и стандарди и нормативи за проектирање.

Трето лице - корисник на осигурување, што ќе претрпи штета од вршење на дејноста проектирање.

Полиса - документ за склученото осигурување.

Премија за осигурување - износ што договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот, го плаќа во согласност со договорот за осигурување.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Предмет на осигурување според овие услови е законската одговорност на проектантот за штета што правното лице би можело да ја направи на трети лица, за која по судски пат ќе биде утврдено дека е предизвикана по негова вина согласно со Законот за градење (Службен весник на Република Македонија бр. 51/2005 год. и Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во Службен весник бр. 82 од 8.7.2008 година).

Со ова осигурување е покриена законската одговорност на овластените проектантски штети што ќе ги нанесат на трети лица, настанати и пријавени за времетраење на осигурувањето, а кои се настанати како последица од непредвидлив, неочекуван и непознат штетен настан во вид на пропуст или грешка од небрежност, при вршење градежни работи.

Со осигурувањето не се опфаќаат штети што се причинети со намера, измама и грубо невнимание од страна на овластените проектантски штети или од нивните вработени, или поради непочитување на законските одредби утврдени и усогласени со Законот за градење (Службен весник на Република Македонија бр. 51/2005 год. и Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во Службен весник бр. 82 од 8.7.2008 година).

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

Сума на осигурување претставува горната граница на обврските на осигурителот за еден осигурен случај. Доколку настанат повеќе штети, кои произлегуваат од ист штетен настан и кои временски се поврзани, а ја надминуваат сумата на осигурување, обврската на осигурителот е до сумата на осигурување.

Најниската сума на осигурување согласно со Законот за градење, член 57, (инвеститор, правни лица за проектирање, ревизија, изведување и надзор над градбата) за вкупниот број градби за учесниците во изградбата на градби од прва категорија не може да биде пониска од 10.000 евра во денарска противвредност, а за градбите од втора категорија не може да биде пониска од 5.000 евра во денарска противвредност.

Осигуреникот може да договори и повисока сума на осигурување од износот во претходниот став (повисока сума на осигурување од минималната сума на осигурување согласно со тарифата на осигурителот).

ИЗВОР НА ОПАСНОСТ

Член 3

Изворот на опасност произлегува од самата дејност - вршење проектантски работи.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 4

За осигурен случај според овие услови се смета законската одговорност на овластените проектантска пропуст или грешка што ќе ги направат како овластени проектанти, со што ќе предизвикаат штета на трети лица за времетраење на осигурувањето.

Се смета дека осигурениот случај настанал во оној момент кога се остварил штетен настан врз основа на кој би можело да се истакне барање за оштета од трето лице.

Осигурениот случај треба да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот. Се смета дека осигурениот случај настанал тогаш кога е сторено дејство, односно кога настанал пропуст при вршење дејност означена во полисата, со што е предизвикана штета на трето лице.

ШТЕТИ ИСКЛУЧЕНИ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 5

Од осигурувањето се исклучуваат штети што се предизвикани:

1. Со намера и грубо невнимание на овластени проектанتي или поради непочитување на законските и на подзаконските одредби, според кои се регистрирани за вршење на основната дејност.
2. Заради договорно проширување на одговорноста на осигуреникот и во случаи кои по Законот не спаѓаат во законските активности на овластени проектанتي.
3. Во случаи на преземање обврски на овластени проектанتي спротивно на одредбите од Законот за градба и неговите измени и дополнувања.
4. За грешки или пропусти што биле познати во време на склучување на договорот за осигурување или неможеле да останат непознати, а поради кои осигурителот не би склучил договор за осигурување.
5. Поради престанок со работа на проектантот, со што престанува и важноста на осигурувањето.
6. Во сите случаи кога не може да се утврди одговорноста на овластените проектанتي во согласност со Законот за градба и неговите измени и дополнувања.
7. Со смрт или телесна повреда на лица и за оштетување и исчезнување предмети, вклучувајќи и кражба на предмети на трети лица.
8. За штети на предмети и лица поради загадување на воздухот, земјата и водата.
9. За штети настанати од сите други ризици што не се опфатени со овие услови за осигурување.
10. Доколку се констатира дека овластените проектанти имаат вработено лица што не се со соодветни квалификации утврдени со Законот за градба.
11. Сите штети што би настанале поради непочитување на Законот и законските одредби од страна на овластените проектанти или од нивните вработени лица.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 6

Договорот за осигурување се склучува врз основа на усна или писмена понуда, а склучен е кога договарачите ќе потпишат полиса за осигурување, односно кога согласно со Законот за градба и неговите измени и дополнувања, овластените проектанти ќе поднесат писмено барање за склучување на осигурувањето.

Усната понуда упатена на осигурителот за склучување договор за осигурување не ги обврзува ниту понудувачот ниту, пак, осигурителот.

Ако осигурителот во врска со примената писмена понуда побара какво било дополнување или измена, како ден на прием на понудата ќе се смета денот кога осигурителот го примил бараното дополнување или измена, односно кога ќе биде известен за прифаќање на неговите услови.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 7

Обврската на осигурителот започнува по истек на 24-тиот час од денот што во договорот за осигурување е означен како почеток на осигурувањето.

Обврската на осигурителот престанува со истекот на 24-тиот час од денот што во договорот за осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето.

Осигурувањето може да престане поради: престанок на вршење на дејноста, случаи кога постојат законски пречки за вршење на дејноста.

ПЛАЌАЊЕ ПРЕМИЈА

Член 8

Договарачот на осигурувањето премијата за осигурување ја плаќа веднаш при склучување на договорот за осигурување, ако поинаку не е договорено.

ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ НАСТАНЕ ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ

Член 9

Осигуреникот е должен да го извести осигурителот најдоцна во рок од 3 дена од денот на пријавувањето на побарувањето за оштета од оштетениот.

Осигуреникот е должен на осигурителот да му овозможи увид во документацијата со аргументирани факти што се потребни за утврдување на причината и за висината на штетата.

Осигуреникот е должен да го извести осигурителот и да достави наод од надлежен органкога барањето за надоместок на штета против него е истакнато преку суд.

Осигуреникот не е овластен без претходна согласност од осигурителот да се изјаснува за барањето, а особено да го признае потполно или делумно, да се спогодува или да изврши исплата.

Ако оштетениот поднесе тужба за надоместок на штета против осигуреникот, тој е должен писмено да го извести осигурителот во врска со штетниот настан, како и да се договорот околу водењето на спорот.

Во случаи кога оштетениот со барањето за надоместок на штета непосредно ќе му се обрати на осигурителот, осигуреникот е должен да даде писмена изјава за причината за настанување на штетата и е должен да ги презентира сите документи и факти со кои располага, а се неопходни за утврдување на одговорноста за причинетата штета и за оцена на основаноста на барањето, обемот и висината на штетата.

Доколку осигуреникот не се придржува до обврските од овој член, самиот ќе ги сноси штетните последици што ќе настанат поради тоа, освен ако тие би настанале и доколку тој се придржувал кон обврските.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРИТЕЛОТ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ОД ОШТЕТЕНО ЛИЦЕ

Член 10

Во врска со поднесеното барање за надоместок на штета од страна на оштетеното лице, осигурителот има обврска:

- заедно со осигуреникот да преземе одбрана од неосновани и претерани барања за надоместок на штета (правна заштита);
- да ја надомести настанатата штета (надоместок на штета);
- да ги надомести трошоците по судската постапка (надоместок на судските трошоци).

ПРАВНА ЗАШТИТА

Член 11

Обврската на осигурителот за давање правна заштита опфаќа:

- водење спор во име на осигуреникот, ако оштетениот остварува право на надоместок на штета во процесната постапка;
- давање изјави во име на осигуреникот за кои смета дека ќе бидат од корист за задоволување или за одбрана од неосновано или претерано барање за надоместок на штета.

Водењето на спорот може да му се довери на осигуреникот, кој е должен да се придржува до упатствата кога се работи за неоправдани барања.

Осигурителот е овластен да одбие да води спор во име на осигуреникот ако оцени дека нема место за давање правна заштита и во случај кога висината на надоместокот на штетата ја надминува сумата на осигурување.

Во случај осигурителот на име надоместок на штета да ја исплатил сумата на осигурување пред поведување на спорот, престанува и неговата обврска на правна заштита.

НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА

Член 12

Осигурителот го исплатува надоместокот на штета во рок од 14 дена сметано од денот кога ја утврдил својата обврска и висината на таа обврска.

Доколку при разгледување на барањето се утврди дека осигуреникот не ги доставил сите докази и факти битни за утврдување на основата и за висината на штетата, осигурителот нема да изврши исплата на штетата.

НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ПО ПОСТАПКАТА

Член 13

Ако спорот е воден со знаење и со согласност на осигурителот, со осигурувањето се покриени и трошоците на спорот, доколку заедно со надоместокот на штетата не ја надминуваат сумата на осигурување.

Трошоците за кривичната постапка, како и трошоците за застапување на осигуреникот, осигурителот нема обврска да ги надомести.

Кога ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на осигурување, осигурителот се ослободува од сите понатамошни давачки за надоместок на штетата и за трошоците.

НЕПОСРЕДНО БАРАЊЕ ОД ОШТЕТЕНО ЛИЦЕ

Член 14

Ако оштетеното лицесвоето барање и тужбата за надоместок на штета ги упати само коноосигурителот, осигурителот е должен да го извести осигуреникот и да го повика да ги презентира сите потребни докази, а осигуреникот е должен да преземе мерки за заштита на своите интереси.

Доколку во случајот од претходниот став осигурителот одлучи да му исплати надоместок на оштетениот во потполност или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот.

УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТА

Член 15

Штетата ја утврдуваат и ја проценуваат заедно осигуреникот и осигурителот со оштетениот, односно нивни овластени претставници.

Штетата се утврдува и се проценува врз основа на уредна документација достапна на увид на овластениот претставник на осигурителот, а согласно со Законот за облигациони односи и Законот за градба со неговите измени и дополнувања.

ВЕШТАЧЕЊЕ ШТЕТА

Член 16

Доколку при утврдување и проценување на штетата не се согласат договорните страни и оштетениот, може да побараат штетата да се утврди и да се процени по пат на вештачење.

Секоја од договорните страни и оштетениот писмено го именуваат својот вештак. За вештаци може да се именуваат лица што се во работен однос со осигуреникот и со осигурителот, како и лице овластено од оштетениот (комисиска процена), а кои не учествувале во претходната процена.

Пред почетокот на вештачењето, именуваните вештаци бираат трет вештак како претседател, кој е со високо образование и не е во работен однос кај договорните страни. Претседателот дава стручно мислење за спорните прашања на вештаците.

Предмет на вештачење можат да бидат само спорни факти. Кои спорни факти ќе бидат предмет на вештачењето, како и постапката за вештачење, конкретно ги определуваат договорните страни со писмен договор за вештачење.

Секоја договорна страна и оштетениот ги сносат трошоците за својот вештак, а трошоците за претседателот ги сносат сите страни рамномерно.

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА

Член 17

Висината на надоместокот на штетата не може да биде поголема од штетата што оштетениот ја претрпел со настанување на осигурениот случај.

Надоместокот на штетата и судските трошоци се исплатуваат најмногу до договорената сума на осигурување, со што престанува и обврската на осигурителот.

ФРАНШИЗА

Член 18

Осигуреникот задолжително учествува со 10% (франшиза) од висината на штетата. Ако осигуреникот договори франшиза поголема од задолжителната, се одобрува соодветен попуст на основната премија според тарифата.

ПРАВО НА РЕГРЕС

Член 19

Осигурителот задржува право на регрес од осигуреникот во случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за којана осигурителот од страна на осигуреникот не му се презентирани точни и вистинити податоци, односно докази за надоместок на штетата.

ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕТО

Член 20

Побарувањата за надоместок на штета по склучениот договор за осигурување застаруваат во рок од три години, сметано од денот кога настапил осигурениот случај.

ТЕРИТОРИЈАЛНО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 21

Со осигурувањето се опфатени осигурени случаи што ќе настанат на територијата на Република Македонија.

НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ

Член 22

За споровите што ќе произлезат од примената на овие услови ќе решава стварно надлежниот суд во седиштето на осигурителот.

За односите помеѓу договорните страни се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, општите и посебните услови за осигурување.

Општите услови важат во оној дел што не е во спротивност со посебните услови за осигурување од одговорност на проектанти.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ **Член 23**

На осигурувањата склучени според овие услови се применуваат и општите услови за осигурување на одговорност, доколку не се во спротивност со овие услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Постапка по приговори

Во случај осигурителот и осигуреникот да не се согласат по однос на обемот и висината на штетата, осигуреникот има право на приговор во рок од осум дена од приемот на писменото известување од осигурителот до Второстепената комисија за решавање штети по приговор, што е должна во рок од 30 дена да одговори по приговорот.

Член 25

Постапка по жалба

Договаработ, односно осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на жалба

до Агенцијата за супервизија во осигурување како надлежен орган за супервизија на друштвата за осигурување.

Член 26

Решавање спорови

Евентуалните спорови што би произлегле од договорот за осигурување договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а доколку не дојде до спогодба, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Управен одбор

Марко Микиќ

